



**IDSCS**

Институт за демократија

„Социетас цивилис“

Јавното мислење во Македонија за рејтингот  
на политичките партии и личности

[www.idscs.org.mk](http://www.idscs.org.mk)

5.декември.2006  
Скопје

## ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА РЕЈТИНГОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ

Во периодот помеѓу **2-4.12.2006** стручниот тим на Институтот за демократија спроведе телефонска анкета за испитување на перцепциите на граѓаните за политичките партии во Македонија, како и за нивната доверба во македонските политичари.

### КОРИСТЕНА МЕТОДОЛОГИЈА

Истражувањето беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија според поделбата од 2002 година.

### РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТАТА

Со испитувањето беа опфатени вкупно **1 111 испитаници**. Од нив 507 испитаници се мажи, а 604 се жени, односно 45,6% од испитаниците се мажи, а 54,4% се жени.

Во однос на **старосните групи** 265 (23,9%) се млади до 29 години. Понатаму 192 (17,3%) имаат помеѓу 30 и 39, 200 или 18% се на возраст помеѓу 40 и 49, 214 испитаници или 19,3% од вкупниот број се во старосната група помеѓу 50 и 59, а 240 (21,6%) се над 60 години.

Според **образованието** 4,6% од испитаниците немаат завршено основно образование, а 19,6% имаат само основно образование. Најголем дел од нив или 52,9% имаат средно образование. Од останатите испитаници 3,3% имаат виша стручна спрема, а 19,5% се со високо образование.

Според **етничката структура**, најголем дел од испитаниците се етнички Македонци и тоа 781 од нив или 70,3% од вкупниот број, а втори по бројност се етничките Албанци со 270 испитаника или 24,3%. Потоа следат Турците со 1,9%,

Србите со 1,4%, Ромите со 1,2%, Власите со 0,5%, Бошњаците со 0,1% и оние кои изразиле припадност на некоја друга етничка група со 0,4%.

Доколку се погледне структурата на испитаниците според **местото на живеење** ќе видиме дека 25,2% се од поголемите градови во Македонија, а 23,4% се од помалите градски средини. Останатите 28% од сите испитаници се од рурални средини, а 23,4% се од Скопје.

Во склоп на истражувањето, **подеднакво беа опфатени шестте изборни региони во Република Македонија**, при што отстапувањата меѓу регионите во поглед на нивната застапеност во анкетата се движееа во рамките на дозволеното (+/- 1%).

**АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ**

Првите **ДВЕ ПРАШАЊА** од анкетата, беа следниве:

**Доколку следната недела би се одржале парламентарни избори, за која партија би гласале?**

Доколку следната недела би се одржале парламентарни избори за која партија би гласале?		
	Број	Процент
Ниедна	292	26.3
Друга	7	0.6
не знам/нема одговор	268	24.1
СДСМ	93	8.4
ВМРО-ДПМНЕ	276	24.8
ДУИ	93	8.4
ПДП	2	0.2
ДПА	59	5.3
НСДП	15	1.4
ВМРО-Народна	6	0.5
<b>Вкупно</b>	<b>1111</b>	<b>100</b>

Во **ВТОРОТО ПРАШАЊЕ** граѓаните требаше да одберат еден македонски политичар (од отворена листа) во кој имаат најголема доверба.

Во кој политичар имате најмногу доверба?		
	Број	Процент
Ниеден	330	29.7
Друг	22	2
не знам / нема одговор	184	16.6
Владо Бучковски	18	1.6
Никола Груевски	288	25.9
Али Ахмети	91	8.2
Абдулади Вејсели	1	0.1
Арбен Џафери	56	5
Тито Петковски	24	2.2
Лилјана Поповска	2	0.2
Маријан Ѓорчев	1	0.1
Љубисав Иванов Синго	1	0.1
Љубчо Георгиевски	6	0.5
Радмила Шеќеринска	29	2.6
Бранко Црвенковски	44	4
Мендух Тачи	1	0.1
Влатко Ѓорчев	1	0.1
Миле Јанакиески	1	0.1
Имер Селмани	11	1
<b>Вкупно</b>	<b>1111</b>	<b>100</b>

#### НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови.

Сите истражувања на институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3,1% . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Владимир Божиновски, ИДСЦС